

МИТСКИ ЛАГИ ЗА ИСТ

И кај овој автор Илинденското востание претставува настан од големо значење, па така уште на почетокот на книгата тој кажува дека ако денес грчкиот читател прибегне кон грчката библиографија за македонското прашање, односно за Илинден, тогаш ќе може да прочита многу лаги.

"Македонската борба (грчка антимакедонска борба) е светла страница од историјата на Нацијата, сè уште непозната за пошироката јавност, иако проучува еден од најславните и највдахновените напори кои ги направил грчкиот народ", пишува Павлос Цамис.

■ Пишува:
Милева ЛАЗОВА

ци за Македонија), за прв пат се презентира антимакедонската борба.

СТАВОВИ

Грчката антимакедонска борба I" (од Илинден до Загоричани 1903-1905) од грчкиот автор Димитрис Литоксоу, преведена на македонски јазик од Васко Караџа, говори за еден период во грчката национална историја, кога грчката антимакедонска борба била прикривана, односно нарекувана македонска борба. Станува збор за значајно поглавје од поновата балканска историја, кое грчката историографија го презентирала на таков начин, што ја прави непозната историската вистина, создавајќи една сосема митска приказна создадена врз основа на разни лаги, со бришење на историските настани.

Сепак, низ страниците од спомнатата книга, во објавените мемоари и дневници на грчките македономахи (бор-

Грчката антимакедонска борба е систематски напор кој грчката држава го вложила на почетокот на XX век, за да му зададе удар на национално-демократско автономистичкото движење на Македонците. Во таа борба грчката држава и националистичката парадржава му станале сојузник на отоманскиот естаблишмент од тоа време. Тие располагале со многу пари и оружје така што можеле да составуваат и да испраќаат чети на македонски територии, каде што не живееле Грци, за да го тероризираат населението и да го запрат процесот на македонската национална преродба. Со насилничко однесување на грчките банди под водство на грчките офицери, тие сееле ужас и смрт низ македонските села, но сепак не успеале да го спречат раз-



ВО МЕМОАРИТЕ И ВО ДНЕВНИЦИТЕ НА ГРЧКИТЕ МАКЕДОНОМАХИ, БОРЦИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, ПРВ ПАТ Е ПРИКАЖАНА АНТИМАКЕДОНСКАТА БОРБА

војот на македонската национална идеологија.

И кај овој автор Илинденското востание претставува настан од големо значење, па така уште на почетокот на книгата тој кажува дека ако денес грчкиот читател прибегне кон грчката библиографија за македонското прашање, односно за Илинден, тогаш ќе може да прочита многу лаги, како: Илинден е бугарско движење кое се појавило во Западна Македонија, во него главно учествувале славофони, от-

цепници селани, раководени од комитаџиите, во Илинден учествувале мал број патријаршисти и тоа принудени од комитите, под закана со смрт, бунтовниците се бореле насилно како против мирното муслиманско население, така и против патријаршистите... На сите грчки автори кои нешто напишале за Илинден речиси им се совпаѓаат претходно искажаните ставови, кои и ја сочинуваат грчката позиција која им служи на политичките цели и се вклопува во сев-

ОРИСКАТА ВИСТИНА

купното грчко пропагандистичко гледиште на грчката држава по македонското прашање.

ДОКУМЕНТ

За таканаречената македонска борба, во својата книга пишува и Павлос Цамис, кој ќе запише: "Македонската борба (грчка антимакедонска борба) е светла страница од историјата на Нацијата, сè уште непозната за пошироката јавност, иако проучувана од еден од најславните и највдахновените напори кои ги направил грчкиот народ. Оваа борба може да се смета како втор значаен пункт во националниот живот по 1821

година. Тоа личи на некаков оган кој гори и ја осветлува цела Македонија, а се покажа способна да ја задржи неа грчка".

Во истиот дух напишал и еден грчки национален (националистички) историчар, Апостолос Вакалопулос: "Местото на македономахите (грчките борци за Македонија), кои со својата крв ја маѓепсаа земјата на Александар Велики, е крај борците од 1821 година. Ако оние ја воскреснаа грчката држава, овие ги обновува нивните херојства и го дополнува нивното дело".

Исто така, и мислењето на еден врвен водач на грчкиот политички систем, Констан-

тинос Караманлис, беше дека една од најсветлите страници на историјата на Нацијата е крвавата и сестрана борба на македонскиот хеленизам за обезбедување на својот национален идентитет и за добивање на својата независност".

Од трите горенаведени ставови би можело да се заклучи дека македонската борба во грчката национална историја се смета за херојска борба на Грците од Македонија во периодот 1904-1908 година за зачувување на нивниот национален идентитет и за нивната независност. Но, сепак тоа е запишано само во книгите на грчките историчари.

Оваа книга авторот Литоксоу ја завршува со прикажувањето на настаните до март 1905 година, но тој планира да ја продолжи поради еден суштински повод, а тоа е постоењето на неиздадениот дневник на Цонтос-Вардас за чија дејност може да се прочита во последните две поглавја.

Поголемиот дел од тој дневник се наоѓа во Главниот државен архив и претставува потресен документ за грчката антимакедонска борба. Криењето на тој документ од страна на грчката историографија не е случајно, затоа што може да ја урне грчката приказна за македонското прашање.


Почитувани читатели, доколку сакате да ја збогатите Вашата библиотека, неделникот "Македонско сонце" Ви нуди избор од пет мошне интересни книги. Во четири броја од неделникот имавте можност да се информирате за кои книги станува збор, а овој пат Ви ја претставуваме:




"Македонскиот јазол" од Ханс-Лотар Штепан
За Македонија: 810 денари + ПТТ; За Европа: 13 евра + 8,5 евра за ПТТ (препорачано)
За Америка: 18 \$ + 13,5 \$ ПТТ (препорачано)



"Грчка антимакедонска борба I" (од Илинден до Загоричани) од Димитрис Литоксоу; За Македонија: 240 денари + ПТТ
За Европа: 4 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 \$ + 6 \$ ПТТ (препорачано)



"Локвата и виџари" од Лазар Поптрајков
За Македонија: 210 денари + ПТТ; За Европа: 3,5 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 \$ + 6 \$ ПТТ (препорачано)



"Богомилството во духовната култура на Македонија" од Маја Ангеловска-Панова
За Македонија: 360 денари + ПТТ; За Европа: 6 евра + 5,5 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 8 \$ + 8,5 \$ ПТТ (препорачано)



"Битката за Македонија" од Владислава Спироска
За Македонија: 160 денари + ПТТ; За Европа: 2,5 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 4 \$ + 5 \$ ПТТ (препорачано)

Книгите можете да ги нарачате на адресата и на е-маил адресата на "Македонско сонце", како и на телефонските броеви на Редакцијата.